

## ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА РЕЈТИНГОТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ

Помеѓу 27-28 Март 2009 година, Институтот за демократија спроведе редовна телефонска анкета за рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија.


### МЕТОДОЛОГИЈА

Истражувањето беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија според поделбата од 2002 година.

### АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Анкетниот прашалник се состоеше од едно прашање со цел да се измери **рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија**. Одговорите се прикажани во табелата и графиконот подолу

За кој кандидат ќе гласате во вториот круг на Претседателските избори?			
		Број на испитаници	Процент од вкупен број избирачи*
	Љубомир Фрчкоски	154	13,8%
	Ѓорге Иванов	282	25,4%
	Сеуште не знам	167	15%
	Нема да гласам	509	45,8%
	Вкупно	1112	100



\*Резултатите се прикажани врз база на проценти од вкупниот број на избирачи, односно за Иванов во моментот би гласале **25,4% од 1 792 082 граѓани** со право на глас, а за Фрчкоски **13,8% од 1 792 082 граѓани** со право на глас. 15% од 1 792 082 граѓани со право на глас се уште не се определиле, а 45,8% изјавиле дека нема да гласаат. **Во методологијата на ДИК, процентите се прикажуваат врз база на избирачите кои гласале, односно само од излезените гласачи (1 011 441 гласачи во првиот круг), а не од нивниот вкупен број (1 792 082 гласачи во РМ)**

**НАПОМЕНА:**

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3,1% . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски - **Институт за Демократија (ИДСЦС)**

**Моб. +389 70 26 98 28**

**Тел. +389 2 3094 760**

## ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

за резултатите од истражувањата спроведени од Институтот за демократија

Институтот за демократија, веќе неколку изборни циклуси наназад (од неговото основање во 1999 година и претседателските избори истата година, па се до овие претседателски избори) објавува истражувања на јавното мислење за изборите и успешно ги прогнозира. За потврдување на релевантноста на нашите истражувања наш најсилен аргумент е **ТОЧНОСТА, која може да се потврди** и преку споредбата на податоците од истражувањата со конечниот исход од изборите (резултатите објавени од страна на Државната изборна комисија).

Сепак, Испитувањата на јавното мислење не се избори. Напротив, ваквите испитувања имаат за цел да ги покажат основните трендови во политиката и да им послужат пред се на јавноста да ги детектираат основните тенденции и ориентации на граѓаните. Со оглед дека законски сме обврзани да не објавуваме анкети пет дена пред денот за одржување на изборите, секако дека резултатите се подложни на мали промени и отстапувања. Покрај различните кампањски активности (во случајот со овие избори) дополнително на резултатите од испитувањата можат да влијаат и временските услови. Поради овие причини Институтот за демократија секогаш ги потенцира можните отстапувања кои се движат во рамките на маргиналната грешка од +/-3%.

табела 1

Кандидати	ИДСЦС	ДИК	отстапување %
	14.03.2009	23.03.2009	
	%	%	
Горге Иванов	38,1	35,1	3
Љубомир Фрчковси	19,1	20,5	1,4
Имер Селмани	18,8	15	3,8
Љубе Бошковски	11	14,9	3,9
Агрон Буцаку	7,1	7,5	0,4
Нано Ружин	3,4	4,1	0,7
Мируше Хоџа	2,4	3,1	0,7
<b>просечна маргинална грешка</b>			<b>1,9</b>

На овие избори **резултатите освоени од страна** на кандидатите се **поклопуваат** со предвидените податоци од истражувањата, направени седум дена пред изборите, односно маргиналната грешка е 1,9% (табела 1). За Институтот за демократија е најважно, податоците од ваквите испитувања да го презентираат актуелното расположение на гласачкото тело. Нашиот институт работи за јавниот интерес на сите граѓани и политички субјекти кои учествуваат во изборниот процес. Иако до сега често пати сме биле предмет на дебата, Институтот за демократија ќе продолжи, на чесен и професионален начин да ја врши својата работа.

Со почит,  
Институт за демократија